

|     |  |  |                             |                      |   |
|-----|--|--|-----------------------------|----------------------|---|
| 1.  | Наслов на наставниот предмет   | <b>КУТАНИ ПРОМЕНИ КАЈ СИСТЕМСКИТЕ БОЛЕСТИ</b>  |                             |                      |   |
| 2.  | Код  | ОМ-И-62  |                             |                      |   |
| 3.  | Студиска програма  | Општа медицина   |                             |                      |   |
| 4.  | Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)   | УКИМ-Медицински факултет<br>Катедра по Дерматовенерологија   |                             |                      |   |
| 5.  | Степен на образование (прв односно втор циклус)  | Интегриран циклус  |                             |                      |   |
| 6.  | Академска година/семестар  | Четврта/VIII   | 7                           | Број на ЕКТС кредити | 1 |
| 8.  | Наставник  | Доц. д-р Сузана Николовска<br>*наставата ја изведуваат сите наставници на катедрата по Дерматовенерологија |                             |                      |   |
| 9.  | Предуслови за запишување на предметот  | Потпис од предметот дерматовенерологија  |                             |                      |   |
| 10. | <b>Цели на предметната програма (компетенции):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Студентот ќе стекне знаење за различните типови на кутани промени кои укажуваат на постоење на системска болест</li> <li>• Студентот ќе има вештини да ги препознава и дефинира кутаните промени асоцирани со системска болест</li> <li>• Студентот ќе има вештини да креира логична секвенца за менаџмент на асоцираната системска болест според типот на кожните промени</li> <li>• Студентот ќе биде свесен за важноста на познавањето на кожните промени кои се маркери за системска болест кај пациентот</li> <li>• Студентот ќе биде свесен за потребата од интердисциплинарна соработка со другите специјалности</li> </ul> |  |                             |                      |   |
| 11. | <b>Содржина на предметната програма:</b><br><b>Теоретска настава:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кутани промени кај ендокринолошките заболувања</li> <li>• Кутани промени кај хематолошките заболувања</li> <li>• Кутани промени кај заболувањата на ГИТ</li> <li>• Кутани промени кај нефролошките заболувања</li> <li>• Кутани промени кај кардиолошките и белодробните заболувања</li> <li>• Кутани маркери на малигномите на внатрешните органи</li> </ul> <b>Практична настава:</b><br>Совладување на вештини за препознавање и менаџирање на пациентите со кожни промени кои укажуваат на асоцирана системска болест.  |  |                             |                      |   |
| 12. | Интерактивни предавања, вежби (учење базирано на проблем) и изработка на семинарски труд   |  |                             |                      |   |
| 13. | Вкупен расположив фонд на време  | 30 часови  |                             |                      |   |
| 14. | Распределба на расположивото време   |  |                             |                      |   |
| 15. | Форми на наставните активности   | 15.1   | Предавања-теоретска настава | 3 часови             |   |

|      |   |   |  |                                      |
|------|---|---|--|--------------------------------------|
|      |   | 15.2  | Вежби клинички,<br>семинари,<br>тимска работа  | Вежби: 6 часови<br>Семинари 6 часови |
| 16.  | Други форми на активности                   | 16.1  | Проектни задачи  | /                                    |
|      |   | 16.2  | Самостојни задачи  | /                                    |
|      |   | 16.3  | Домашно учење  | 15 часови                            |
| 17.  | Начин на оценување                          |   |  | бодови                               |
|      | 17.1  | Тестови   | /  |                                      |
|      |   | Завршен испит   | /  |                                      |
|      | 17.2  | Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)   | Семинарски работи бодови   | мин.-макс<br>40 - 60                 |
| 17.3 | Активно учество                             | Теоретска настава   | бодови   | мин.-макс.<br>10 - 20                |
|      |   | Практична настава   | бодови   | 10 – 20                              |
| 18.  | Критериуми за оценување (бодови/оценка)     | до 59 бода  |  | 5 (пет) Ф                            |
|      |   | од 60 до 68 бода  |  | 6 (шест) Е                           |
|      |   | од 69 до 76 бода  |  | 7 (седум) Д                          |
|      |   | од 77 до 84 бода  |  | 8 (осум) Ц                           |
|      |   | од 85 до 92 бода  |  | 9 (девет) Б                          |
|      |   | од 93 до 100 бода   |  | 10 (десет) А                         |
| 19.  | Услов за потпис и полагање на завршен испит | <b>Условувачки критериуми:</b><br>За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската и практичната настава и да освои минимум бодови.<br><br>Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, вклучително и изработка на семинарски труд. |  |                                      |
| 20.  | Јазик на кој се изведува наставата          | Македонски  |  |                                      |
| 21.  | Метод на следење на квалитетот на наставата | Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата  |  |                                      |
| 22.  | Литература                                  |   |  |                                      |
|      | Задолжителна литература                     |   |  |                                      |
|      | Р.бр  | Автор   | Наслов   | Издавач<br>Година                    |
| 22.1 | 1   | Клаус Волф,<br>Ричард Аллен<br>Џонсон   | Фицпатриков Атлас во боја и краток преглед на клиничка дерматологија, превод на 6. издание | Магор,<br>Скопје<br>2009             |
|      | 2   | Tony Burns,<br>Stephen  | Rook's text book of dermatology  | Wiley-Blackwell<br>2010              |

|      |                        |   |                     |                    |      |
|------|------------------------|---|---------------------|--------------------|------|
|      |                        | Breathnach, Neil<br>Cox, Christopher<br>Griffiths     |                     |                    |      |
|      | 3                      | Анчевски А.,<br>Гоцев Ѓ,<br>Павлова Љ.,<br>Петрова Н. | Дерматовенерологија | Култура,<br>Скопје | 2005 |
| 22.2 | Доплнителна литература |   |                     |                    |      |